

СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА УНИБАНКА АД СКОПЈЕ


Почитувани Клиенти,

Универзална Инвестициона Банка (во понатамошниот текст: УНИБанка или Банката) Ви овозможува највисоко ниво на заштита и сигурност при користење на системот за електронско банкарство. Сепак за да обезбедиме ефикасна сигурност ни треба Вашата помош. Ви препорачуваме да ги следите следните мерки на претпазливост, со цел да ја осигурате Вашата безбедност:


- Можете да пристапите до системот за електронско банкарство со користење на корисничко име и лозинка. По Вашата прва најава во системот:
 - Променете ја Вашата лозинка. Користете лозинка која е со должина од најмалку 8 симболи и е комбинација од големи и мали букви, бројки и специјални знаци. Лозинките кои се со должина помала од 8 симболи и се составени само од букви и бројки може многу лесно да погодат. Не ја кажувајте Вашата лозинка никому!
- Не ги кажувајте и не ги давајте Вашето корисничко име, лозинка, електронски потпис или Токен на ниту едно друго лице. Ако на членовите на Вашата фамилија или на Вашите вработени им треба пристап до системот за електронско банкарство, Ве молиме регистрирајте посебна корисничка сметка за нив и тие ќе добијат посебно корисничко име и лозинка за пристап во системот.
- Не ги запишувајте Вашето корисничко име и лозинка на хартија или на друг траен електронски или поинаков медиум.
- Лозинката која ја користите за најава во системот за електронско банкарство никогаш немојте да ја користите за најава на други интернет страни.
- Секогаш пристапувајте до страната за електронско банкарство така што ќе ја впишете адресата <https://e-unibanka.mk> во прелистувачот. Никогаш не отворајте интернет страница преку линк во е-меил порака за да внесете лични информации. Доколку во нешто се сомневате контактирајте ја УНИБанка на 02/3286-165 или пак e-unibank@unibank.com.mk.
- Внимавајте кога ќе добиете е-меил порака или телефонски повик во кој се бара да дадете некои лични податоци или пак броеви на картичка. УНИБанка никогаш не би Ве контактирала за да Ви побара податоци од картичка, ПИН или лозинка. Никогаш нема да добиете е-меил порака од Банката во којашто се бара да ја „потврдите“ или да ја „ажурирате“ Вашата лозинка или која било лична информација со кликување на линк и со посета на интернет страница. УНИБанка ќе побара да ја ажурирате Вашата лозинка единствено откако сте се логирале во системот за електронско банкарство и откако симболот за сигурна конекција се појавил на екранот.

- Секогаш користете ажуриран антивирус софтвер, сопствен огнен ѕид и заштитни програми. Секогаш користете ја последната верзија на Вашиот интернет пребарувач со сите безбедносни ажурирања. Бидете особено внимателни кога користите компјутери во интернет кафулиња или библиотеки или кој било друг компјутер кој не е Ваша сопственост. Внимателно следете ги предупредувачките пораки за вируси, а особено за Тројанци кои ги добивате од Вашиот антивирус софтвер. Овие злонамерни програми се користат за крадење на Вашиот идентитет и Ваши лични податоци. Обично вирусите и Тројанците се инсталираат автоматски кога ќе кликнете на линк или ќе отворите апликации кои сте ги добиле прикачени во е-маил порака или инсталирате пиратски софтвер. Редовно ажурирајте го софтверот на Вашиот компјутер. На овој начин можете да бидете сигурни дека Вашиот оперативен систем, антивирусните и останатите заштитни програми функционираат и Ви овозможуваат најдобра заштита.
- Кога ќе завршите со работа во системот за електронско банкарство извадете го токенот кој го содржи Вашиот електронски потпис од компјутерот. Токенот секогаш чувајте го на безбедно место.
- Кога ќе завршите со работа во системот за електронско банкарство или планирате да го напуштите компјутерот, проверете дали успешно сте одјавени.
- Интернет страната за електронско банкарство на УНИБанка може да се идентификува преку соодветен серверски сертификат издаден од страна на Thawte SGC CA (thawte.com). Кога ќе ја отворите страната <https://e-unibanka.mk> икона во форма на катанец ќе се појави близу до полето за адреса или во долниот дел на пребарувачот, во зависност од видот и верзијата на пребарувачот што го користите.

MS Internet Explorer





Mozilla Firefox





Со кликање на иконата во форма на катанец ќе добиете повеќе информации за серверскиот сертификат на интернет страната, кој треба да е издаден на e-unibanka.mk.

MS Internet Explorer



Mozilla Firefox



Дополнително, на страната за најава во системот има SSL лого од thawte.com за online верификација на идентитетот на нашиот домен.

Сигуран влез со SSL сертификат од:



03.08.2017



[verify SSL Web Server Certificate]

[valid certificate]

Authentic Sites use **thawte** SSL Web Server Certificates to offer secure communications by **encrypting** all data to and from the site. **thawte** has checked and verified the company registration documents, the site's registered domain name, and the authorizing contact at the company, all according to the strongest identity authentication standard today.

This information is included in the SSL certificate that we issue. This enables you to check the site's validity yourself. Always **check** a site's certificate before entering any sensitive information. Below are the details for certificate: **UNIVERSAL INVESTMENT BANK AD SKOPJE**

[organization]	UNIVERSAL INVESTMENT BANK AD SKOPJE
[domain]	e-unibanka.mk
[country]	MK
[current status]	Valid
[valid from]	02-Aug-2017
[valid until]	02-Aug-2018

[buy ssl certificates]

[more information on the extended validation standard]

[consumer guidelines: how to know whether a site is secure]

[conditions of use of the **thawte** trusted site seal]

[click here to view **thawte**'s certificate practices]

- Препорачани подесувања на интренет пребарувачот кој ќе го користите за пристап во системот за електронско банкарство на УНИБанка:
 - Исклучете ги сите опции во пребарувачот за автоматско помнење и пополнување на интернет адреси, кориснички имиња и лозинки.
 - Редовно чистете ја историјата во пребарувачот (temporary files, cookies, зачувани кориснички имиња, лозинки и веб форми).
 - Ви препорачуваме да овозможите cookies само од инернет страни на кои им верувате вклучувајќи ја и <https://e-unibanka.mk> и да ги блокирате сите pop-up прозорци.